



Сè поверојатно е дека на планетава се обновува студената војна, но сега со други актери.

Големата сибирска мечка цели 15 години не претставува ништо за безбедноста на САД. Денешна Русија само вербално им се спротивставува на американските воени акции, бидејќи ни одблизу не претставува империјална сила. Не е лесно да се донесе одлука за уште еден воен поход против земја која признава дека поседува атомска бомба, која и покрај притисоците на целиот свет врши нуклеарни проби и се подготвува за нови. Што доколку Северна Кореја, по евентуалната инвазија, ја употреби бомбата?



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Северниот дел на корејскиот полуостров му покажа на светот дека вербалните реторики и предупредувања до западниот свет не се само приказни за мали деца. Гладната и сиромашна земја можеби го уништи стопанството на своите жители и ги доведе до работ на егзистенцијата, принудувајќи ги на многу случаи на канибализам, но сепак властите во Пјонг Јанг сметаа дека е многу поважно да се вбројат во светската нуклеарна елита. Севернокорејците станаа осма нуклеарна сила во светот. Но, преседанот не се состои во тоа. Индија тоа одамна го стори а, исто така, и многу други земји. Кореја е поинаков случај. Таа претставува опасност за американскиот континент, барем така ценат официјалните вашингтонски администрации. Неодамнешното признавање на Северна Кореја дека поседува атомска бомба ги раздвижи велесилите. Откако Пјонг Јанг ја изведе и првата нуклеарна проба на своја територија сев-



Бан Ки Мун е новиот генерален секретар на ОН. 62-годишниот јужнокореец долго време важеше за најсериозен наследник на Кофи Анан. Неговата приоритетна заложба ќе

КОРЕЈСКО-ИРАН СО АМЕРИКАН

купната светска дипломатска мрежа му покажа заби на комунистичкиот врв во оваа земја. Ако стручно се процени силната и способноста на Кореја во таа област, ќе се добие впечаток дека Корејците си играле како деца на игралиште. Имено, мини нуклеарната бомба, активирана под земја, беше со моќ од 550 кт што, пак, споредено со атомската бомба фрлена врз Хиросима во 1945 година, со јачина од 21.500 кт, благо речено претставува новогодишна петарда, односно е речиси 40 пати послаба. Од тој аспект, пробата на Северна Кореја многумина ја оквалификуваа повеќе како шиштење, отколку како заплашување. Се поставува прашањето - зошто тогаш дојде до алармантно вознемирување на светската заедница, ако се има предвид фактот дека на планетава постојат многу помокни и поопасни земји од Северна Кореја, на кои досега воопшто не им се придавало значење. Други, пак, ќе речат дека не е толку проблем нуклеарната проба колку што се властите во Пјонг Јанг, кои можат да бидат непредвидливи по светскиот мир и безбедност. Едно е сигурно, светот се впушти во нова трка на вооружување, досега незапаметена. Веројатно, овој потег на азис-

ката земја ќе биде уште еден дополнителен мотив, уште еден аргумент плус за изградба на американскиот противракетен штит, кој наиде на огромно негодување кај повеќето земји во светот. Сите преговори околу Северна Кореја, и оние околу Иран, Ирак и сл. беа фарса. Всушност, мораше да се помине низ таа дипломатска фаза за да ѝ се прикаже на светската јавност мирољубивиот пристап на дипломатските тела на ООН. Крајниот епилог неизбежно ќе биде војна. Порано или подоцна инаетливоста и тврдоглавоста на Пјонг Јанг и на Техеран ќе резултира со војна. Анализите велат дека за да можат да продрат бомбите во длабинските бункери на нуклеарните капацитети на Северна Кореја и на Иран, ќе мора да се користи нуклеарно оружје. Оттука, зачудуваат "мирољубивите" пристапи на западниот свет во разврската на нуклеарните кризи во светот. Од една страна, на некои земји им се забранува да произведуваат нуклеарен арсенал со образложение дека тој е опасен за светскиот мир и за човештвото воопшто, а од друга страна, се подготвуваат планови тоа да се уништи со сопственото нуклеарно оружје, кое е забрането. Нон сенс.

биде разврска на севернокорејската нуклеарна програма. Пјонг Јанг со тоа ќе има дополнителен товар. Нема да може да се надева на помек став од оваа светска организација. Непријателството меѓу двете Кореи сега е зачинето со човек кој може да искористи многу механизми против северниот дел на полуостровот. Ки Мун жали што на кормилото на ОН доаѓа во моментот кога Пјонг Јанг ја изврши првата нуклеарна проба. Но, Северна Кореја може да игра на картата на преголемата умереност и нерешителност на Ки Мун, кој се опишува како човек кој се залага проблемите да се решаваат без многу врева.

ле со сигурност тоа да го знаат. Затоа и третата светска војна се нарекува "Студена војна". Големите американски противник денес не постои. Големата сибирска мечка цели 15 години не претставува ништо за безбедноста на САД. Денешна Русија само вербално им се спротивставува на американските воени акции, бидејќи ни одблизу не претставува империјална сила. Денес Американците се исправени пред нов предизвик. Ќе се согласат ли на билатерални договори со Техеран и со Пјонг Јанг за нивните нуклеарни програми? И Иран и Северна Кореја го посакуваат токму тоа, да седнат на преговарачка маса како рамноправни партнери со САД, без посредници од типот на Русија, Кина или на Јапонија. Со тој чин тие би ја исполниле сопствената желба, да играат со нервите на американските дипломати и воени ветерани. Изговорите на Ахмадинежад и на Јонг Ил дека развојот на нивната нуклеарна програма е за ми-

СТРАВ ОД ФАНАТИЧНОСТА НА СЕВЕРНОКОРЕЈЦИТЕ

Реално гледано, не е лесно да се донесе одлука за уште еден воен поход против земја која признава дека поседува атомска бомба, која и покрај притисоците на целиот свет врши нуклеарни проби и се подготвува за нови. Што доколку по евентуалната инвазија Северна Кореја ја употреби? Нападот врз Ирак се изврши по нападите на 11 септември и извештаите дека Садам Хусеин поседува нуклеарно оружје и соработува со Ал Каида. Изговорите зошто е неопходен напад врз Иран и Кореја се речиси идентични. Но, разликата меѓу Садам и Јонг Ил е во тоа што првиот негираше дека поседува нуклеарно оружје, а вториот призна дека го има. Тука воените стратегии би имале мало олеснување. Евентуалниот напад врз Северна Кореја нема да биде целосно успешен доколку не се примени и копнената офанзива. Тука кај САД постои сериозна и исклучителна внимателност поради фактот дека севернокорејците важат за едни од најфанатичните народи на азискиот континент. По успешната нуклеарна проба жителите на оваа земја станаа уште посупериорни. Кај нив не постои страв. Најавените санкции против Пјонг Јанг не им значат ништо. Децении наназад живеат под блокада. Не е ништо ново откажувањето на хуманитарните пратки за најзагрозените. Сега духот е покренат на пиедестал и гладот е дополнет со чувството на надмоќност. Предлогот на Вашингтон да се обезбеди инспекторска мисија која ќе ги контролира сите стоки кои влегуваат или излегуваат од Северна Кореја е неприфатлив за властите во оваа земја. Тие не можат да се согласат со барањето сите аеродроми и бродски пристаништа да бидат затворени и ставени под контрола на меѓународни тимови. Со тоа би се спречил трансферот на нуклеарната технологија или материјал. Но, тоа не е сè. Санкциите предвидуваат и блокирање на финансиските трансакции кои би можеле да помогнат во развојот на севернокорејската нуклеарна машинерија. Овие предлози Вашингтон ги дава повикувајќи се на Глава 7 од Повелбата на ООН, која предвидува можност за употреба на сила заради спроведување на резолуцијата. Европа и Јапонија горе-долу ги поддржуваат овие предлози, но Русија и Кина не се подготвени да го поддржат текстот. Кина е клучниот сојузник на комунистичкиот режим во Пјонг Јанг, кој повика на воведување санкции, но никако воено да се интервенира. Американците не исклучуваат воена разврска на кризата на корејскиот полуостров, но велат дека дипломати-

СКИ ПИНГ-ПОНГ СКИТЕ НЕРВИ

ИСКРИВЕНИ ПЛАНОВИТЕ НА ВАШИНГТОН

Сè поверојатно е дека на планетата се обновува студената војна, но сега со други актери. И во педесеттите години на минатиот век САД ги предводеа трупите на ООН на корејскиот полуостров за да ги спречат империјалистичките планови на СССР. И тогаш постоеја веројатни шанси да се користат атомски бомби во решавањето на спорните моменти. Десеттина години подоцна е откриено дека во тој период Русите имале две бомби. Но, Американците не може-

ровни цели не наидува на разбирање кај Вашингтон, кој смета дека тие средства би се употребиле за уништување. Затоа, стратегите сметаат дека уште една мала регионална војна во заливот ќе придонесе за зајакнување на светската демократија, националната сигурност и би му се задал еден од последните удари на светскиот тероризам. Нуклеарната проба на Северна Кореја по малку како да ги искриви плановите на Вашингтон. Сега тој ќе мора своето внимание да го пренасочи кон Далечниот Исток и за момент да ги заборава заканувачките тонови на Иран. Ќе може ли Америка истовремено да биде на два фронта е дискутабилно прашање, ако се земат предвид нејзините незавршени работи во Ирак, Авганистан, па во најмала рака и на Косово.

Народот на Северна Кореја посакува повторно обединување со просперитетната Јужна Кореја, со што би се решил егзистенцијалниот проблем на херметички затворената држава. Со децении неговата економија е блокирана, ништо не извезува на светскиот пазар, а навистина и нема што да извезува. Тоа е суровата реалност.

јата сè уште не е исцрпена. Потегот на Пјонг Јанг го оправда само Иран и тоа не беше за изненадување. Техеран сега е уште поокуражен од тоа што не е осамен на светската геополитичка карта. Штетата која Северна Кореја му ја нанесла на светот не лежи во тоа што бомбата е опасност за некогаш, туку повеќе во фактот што таа ќе биде поттик и за други земји во регионот да тргнат по истата патека. Тоа ќе биде неповратен пат од кој тешко ќе се враќа назад.

НЕРЕШЕНИОТ ЈАЗОЛ

Војната меѓу двете Кореи почна кога Јужна Кореја, во која беа стационирани американските сили од Втората светска војна, во 1950 година реши да прогласи независност. На тоа Северна Кореја возврати со агресија. Пјонг Јанг, пак, има друга приказна за таа војна. Според неговата верзија, тој возвратил на агресијата од југот. Северна Кореја знаела дека Јужна Кореја прва сака да нападне,

но во тоа време била многу слаба за таква авантура. За да се оправда агресијата на Северна над Јужна Кореја, Пјонг Јанг морал да го обвини Сеул за упад на неговата територија. Во август 1950 година голем дел од територијата на Јужна Кореја бил освоен, но ситуацијата се променила по истоварувањето на американски маринци северно од Сеул. По доаѓањето на Американците до границите на Северна Кореја следувал одговор од кинеската народноослободителна војска, по што во наредните две години се воделе рововски битки, од кои како последица на крај се исцртаа денешните граници меѓу двете Кореи. Од денешен агол, Северна Кореја е последната сталинистичка творба и прва комунистичка династија во која се издигнува култот на водачот. Јужна Кореја тргна по поинаков пат. Во 2002 година, на пример, Јужна Кореја има општествен производ од 500 милијарди долари, наспроти 15 милијарди колку што има нејзиниот северен сосед. Со 24 милиони жители Северна Кореја има најголем број војници по глава на жител

во светот, 1,14 милиони припадници на вооружените сили и 7,45 милиони резервисти. За разлика од неа, Јужна Кореја има 650.000 припадници на активниот состав и 3 милиони резервисти. До денес, двете држави остануваат во техничка војна, а потврда за тоа е тешко утврдената демилитаризирана зона. Опасноста од обновување на судирите никогаш не престанала, особено сега кога се има предвид дека Северна Кореја станала нуклеарна сила. Во Јужна Кореја денес има 37.000 американски војници и тие претставуваат каква таква сигурност за стабилноста на овој дел од корејскиот полуостров. Војната од пред 50 години денес се посочува како отскочна даска за нови походи. Ништо не е решено, ништо не е разјаснето. Тука повторно на сцена доаѓаат старите делби, старите антагонизми, комунизмот сè уште е присутен, Американците сè уште се тука и ги наоѓаат своите интереси. Тензиите растат, Кина и Русија, исто така, имаат свои погледи. Ке се повтори ли кризата од педесеттите години и во новиот век?



Северна Кореја создава лажна слика пред својот народ дека постои безбедносна закана од соседите. Напротив, народот се плаши од сопствениот државен режим кој врши невидена репресија врз него. За да не може народот да се ослободи од диктаторските стегни, властите во Пјонг Јанг процениле дека тоа нај-

добро може да се реализира преку закани за нуклеарното вооружување во светот, плашејќи ги сопствените жители дека сакаат до последен да ги уништат. Тука голема улога играат наводните заговори на надворешните непријатели, кои секојдневно им се претставуваат на Севернокорејците.

An advertisement for 'Tarot Astrology'. At the top, it says 'Предвидување во живо' (Live Forecasting) in a curved banner. Below that, the words 'ТАРОТ АСТРОЛОГИЈА' are written in large, stylized, yellow-outlined letters. In the center, there is an illustration of a tarot reader with their hands raised, surrounded by several tarot cards. At the bottom, it says 'Јавете се веднаш' (Come see us now) and a phone number '0590 22 202 + 888'.